

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Планинарско Горскоспасително Друштво АВА КОТА 1050 Новаци.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Планинарско Горскоспасително Друштво АВА КОТА 1050 Новаци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5168/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2505.

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА НА ЛП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување на Инвестиционата програма за 2019 година на ЛП за водоснабдување „Студенчица“ Кичево, бр.02-1376/1-1 од 17.7.2019 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 17.7.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5591/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2506.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

I

(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

(2) Средствата за реализација на оваа програма се утврдени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 - Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 24.000.000,00 денари.

II

(1) Средствата од дел I на оваа програма во износ од 14.700.000,00 денари ќе се користат за реализација на активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

(2) Средствата од дел I од оваа програма во износ од 9.300.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски по Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој од 2018 година

III

Корисници на средствата од дел II на оваа програма се центрите за развој на планските региони на територијата на Република Северна Македонија, регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој.

IV

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе објави Јавен повик за доставување на предлог-проекти во областа на земјоделството и руралниот развој кои ќе ја подобрат руралната инфраструктура а на кој ќе можат да се поднесуваат барања за финансирање најдоцна до 15 Август 2019 година.

(2) Максималниот износ на поддршката по корисник е 3.000.000,00 денари од вредноста на прифатливи трошоци на проектот.

(3) Прифатливи трошоци се трошоците за изведба и надзор за проекти кои ќе имаат за цел подобрување на патната инфраструктура во подрачјата со земјоделска дејност и обработливи површини.

(4) Предлог-проектите се прифаќаат додека не се исцрпат целосно средствата од програмата.

(5) Еден корисник може да поднесе само едно барање за користење на средства од оваа програма.

(6) За учество по јавниот повик барателот треба да поднесе до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство:

- Барање за финансирање на проекти кои се опфатени со оваа програма;

- Предлог-проект со детална анализа, при што доколку има повеќе предлог-проекти тие треба да се означат со редослед за приоритет на финансирање;

- Финансиски план и рок на имплементација на проектот, и

- Тековна состојба на барателот од Централен Регистар на Република Северна Македонија.

(7) Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди преку интернет страницата на Министерството: www.mzsv.gov.mk

(8) Целокупната документација од ставот (6) на овој дел се доставува во еден оригинален примерок за верен и потпишан од страна на одговорното лице на барателот.

(9) Формата и содржината на Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

V

(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на предлог-проекти од областа на земјоделството и руралниот развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа на следните критериуми за бодирање на доставените проекти и тоа:

- Учество на планскиот регион во креирањето на вкупната бруто-додадена вредност во земјоделството на Република Северна Македонија, согласно последните статистички податоците на Регионални сметки во земјоделството на Државниот завод за статистика ќе се бодира на следниот начин:

Процент (%) на учество	Бод
На секој 1%	1

- Реализацијата на проектот да врзува што поголема земјоделска површина изразена во хектари (ha) ќе се бодира на следниот начин:

Површина во хектари	Бод	Максимум бодови
На секои 20 хектари	1	30

- Процент на учество во државната помош за рамномерен регионален развој на планскиот регион согласно податоците од Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за период од 2018 до 2023 година ("Службен весник на Република Македонија" 234/18) ќе се бодира на следниот начин:

Плански Регион	Учество во државната помош за рамномерен регионален развој (во %)	Бод
Скопски	7,2%	6
Југо-источен	11,1%	8
Источен	11,3%	10
Пелагониски	11,9%	12
Полошки	13,2%	14
Југо-западен	13,3%	16
Вардарски	14,7%	18
Северо-источен	17,3%	20

(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигнувањето на сите барања доставени за времетраење на Јавниот повик, со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати барања и ќе изготви Листа на баратели кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите предлог-проекти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, рангирање и избор и извештај за избор на одобрени проекти, согласно критериумите од став (2) на овој дел.

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.

(5) По извршениот избор на баратели кои ќе бидат финансирани од оваа програма, истите ќе бидат извесмени по писмен пат за денот на потпишување на Договор за финансирање кој ќе се склучи помеѓу корисникот на средствата и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство однапред целосно ќе ги исплати одобрените средства согласно договорот за финансирање.

(7) Избраните корисници на средства (центрите за развој на планските региони) треба да започнат постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач на работите предвидени во проектот и надзор над истиот.

(8) Корисниците на средства со изведбата истовремено треба да изберат и најповолен понудувач за надзор над работите.

(9) Одобрените проекти треба да се реализираат од корисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишување на Договорот за финансирање.

(10) Корисниците на средствата на крајот на имплементацијата на проектот треба да поднесат комплетен финансиски и наративен извештај најдоцна 15 дена по крајниот рок за имплементација на проектот. Доколку корисниците на средствата не постапат согласно Договорот за финансирање, добиените средства ги враќаат во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на начин утврден со Договорот за финансирање.

VI

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, заклучно со 31.12.2020 година ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5208/1
30 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2507.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.152/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 70/18) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година во вкупен износ од 6.263.767.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки: